

Службен весник

на Република Македонија

Број 74

20 мај 2013, понеделник

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1573. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје.....	3	1578. Одлука за давање на согласност на Годишната програма за работа на Национална агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија за 2013 година.....	4
1574. Одлука за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи за работењето на АД „Македонска пошта“ - Скопје, во државна сопственост за 2011 година.....	3	1579. Одлука за давање на согласност на Годишниот финансиски план за работа на Национална агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија за 2013 година.....	4
1575. Одлука за одобрување на Извештајот за работењето на АД „Македонска пошта“ - Скопје, во државна сопственост за 2011 година.....	3	1580. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса.....	4
1576. Одлука за давање на согласност на Годишниот извештај за работа на Национална агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија за 2012 година.....	3	1581. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност „JOINT REACTION 13“ во Република Албанија.....	4
1577. Одлука за давање на согласност на Годишната финансиска сметка за работата на Националната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија за 2012 година.....	3	1582. Одлука за изменување на Одлуката за образување Советодавен комитет на Проектот за Катастар и регистрација на недвижности.....	5
		1583. Одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана.....	5

	Стр.		Стр.
1584. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје	5	1595. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за одобрување на урбанистички план вон населено место за повеќеменаменски комплекс во КО Доброшане, општина Куманово	12
1585. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје	6	1596. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка урбанистички план вон населено место за изградба „Спортско-рекреативен комплекс“ КО Богданци вон г.р., општина Богданци.....	12
1586. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје	6	1597. Програма за изменување на Програмата за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2013 година	12
1587. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за одобрување на Државна урбанистичка планска документација за станица за снабдување со течни горива и течен гас со пропратни објекти КО Речане, општина Гостивар.....	6	1598. Решение за впишување на здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита	13
1588. Одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Министерството за култура	7	1599. Решение за впишување на здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита	14
1589. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за проектирање, градежништво, производство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО СКОПЈЕ	7	1600. Решение за впишување на здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита	14
1590. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативни зони и риболовни ревири	9	1601. Решение за впишување на здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита	15
1591. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовно подрачје.....	9	1602. Решение за впишување на здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита	15
1592. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовна зона	9	1603. Решение за впишување на здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита	16
1593. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија „Бучин“ КО Пресил Милошево, општина Крушево	10	1604. Решение за впишување на здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита	17
1594. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството...	11	1605. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер	17
		1606. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер	17
		1607. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер	18
		1608. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	18
		1609. Оглас за избор на јавни обвинители од Советот на јавните обвинители на Република Македонија	18
		1610. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата ...	19
		1611. Исправка на Планот за измена и дополнување на планот за намена и распределба на преносни капацитети на дигитален терестријален мултиплекс бр. 01-6569/1 од 26.12.2012 година („Службен весник на РМ“ број 168/12), бр. 01-2268/1 од 18.5.2013 година („Службен весник на РМ“ број 73/13).....	20
		Огласен дел	1-44

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**1573.**

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште ("Службен весник на Република Македонија" бр.17/2011, 53/2011 и 144/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со непосредна спогодба на правното лице Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште во Скопје - Карпош, ул. „Желево“ бр.2/2-10, за градежното земјиште во површина од 1585м2 евидентирано во Имотен лист број 332 кое претставува:

- КП бр.26/2 КО Скочивир.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-107/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1574.

Врз основа на член 383, став 1, точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08 42/10, 48/10, 24/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Друштвото, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКЕ ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АД „МАКЕДОНСКА ПОШТА“ - СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2011 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка и финансиските извештаи за работењето на АД „Македонска пошта“ Скопје, во државна сопственост за 2011 година, бр.02 уо-623/1 од 29.2.2012 година, усвоени од Управниот одбор на ова акционерско друштво.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-2166/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1575.

Врз основа на член 383, став 1, точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08 42/10, 48/10, 24/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Друштвото, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АД „МАКЕДОНСКА ПОШТА“ - СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2011 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Извештајот за работењето на АД „Македонска пошта“ Скопје, во државна сопственост за 2011 година, бр. 02 уо-625/1 од 29.2.2012 година, усвоен од Управниот одбор на ова акционерско друштво.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-2166/2
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1576.

Врз основа на член 19 од Законот за основање Национална агенција за нуклеарни технологии („Службен весник на Република Македонија“ бр.115/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНИ ТЕХНОЛОГИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2012 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот извештај за работа на Национална агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија за 2012 година број 04 од 21.3.2013 година, донесена од Управниот одбор на Националната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија .

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-2334/1
14 мај 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1577.

Врз основа на член 19 од Законот за основање Национална агенција за нуклеарни технологии („Службен весник на Република Македонија“ бр.115/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
ФИНАНСИСКА СМЕТКА ЗА РАБОТАТА НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНИ
ТЕХНОЛОГИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2012 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната финансиска сметка за работата на Националната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија за 2012 година број 05 од 21.3.2013 година, донесена од Управниот одбор на Националната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-2334/2
14 мај 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1578.

Врз основа на член 19 од Законот за основање Национална агенција за нуклеарни технологии („Службен весник на Република Македонија“ бр.115/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНИ ТЕХНОЛОГИИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната програма за работа на Национална агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија за 2013 година број 06 од 21.3.2013 година, донесена од Управниот одбор на Националната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-2334/3
14 мај 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1579.

Врз основа на член 19 од Законот за основање Национална агенција за нуклеарни технологии („Службен весник на Република Македонија“ бр.115/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ
ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНИ ТЕХНОЛОГИИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот финансиски план за работа на Национална агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија за 2013 година број 07 од 21.3.2013 година, донесена од Управниот одбор на Националната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-2334/4
14 мај 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1580.

Врз основа на член 146 став 2 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2010, 19/2007, 103/2008, 6/2010, 145/2010, 97/2011 и 13/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ
РАДИОДИFUЗНА ТАКСА

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса вкупно 21 (дваесет и едно) семејно домаќинство на обврзниците, кои не се покриени со радиодифузен сигнал, односно немаат прием на програмите на Јавното радиодифузно претпријатие „Македонска радиотелевизија“, од Урбана заедница Мирка Гинова, населба Превалец, општина Велес, со адреса на живеење на ул. Јордан Јорданов, со следните куќни броеви: 1, 1а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 3, 5, 5а, 16, 18, 7, 7а, 9, 22, 11, 11а и 20.

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење до 31.5.2013 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-2932/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1581.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО
ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „JOINT REACTION 13“
ВО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА

1. За учество на вежбовната активност „Joint Reaction 13“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Албанија, во периодот од 2.6. до 7.6.2013 година, се испраќаат 30 старешини и војници од полкот за специјални операции на Армијата на Република Македонија.

2. Финансиските трошоци за сместување и исхрана се на трошок на земјата домаќин, транспортот на припадниците на Армијата на Република Македонија е на товар на Министерството за одбрана на Република Ма-

кедонија. Средствата се планирани и обезбедени во буџетот на Министерството за Одбрана за 2013 година, од сметката 637, во подпрограма 12 – меѓународни активности, на ставка 420 – Патни и дневни расходи – износ од 182.900 денари.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-2968/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1582.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБРАЗУВАЊЕ СОВЕТОДАВЕН КОМИТЕТ НА ПРОЕКТОТ ЗА КАТАСТАР И РЕГИСТРАЦИЈА НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Во Одлуката за образување Советодавен комитет на Проектот за Катастар и регистрација на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 86/2005) во членот 1 во став (2) зборовите: „Државниот завод за геодетски работи“ се заменуваат со зборовите: „Агенцијата за катастар на недвижности“.

Член 2

Во членот 3 во став (1) зборовите: „Државниот завод за геодетски работи“ се заменуваат со зборовите: „Агенцијата за катастар на недвижности, Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија, Народната банка на Република Македонија, Управата за јавни приходи“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2972/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1583.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижни ствари, евидентирани во Имотен лист бр. 2142, кои се наоѓаат на Катастарска парцела бр. 839/1, за Катастарска општина Н. Село Ш, сопственост на Република Македонија и тоа:

- објект бр. 1 со вкупна површина од 108 м²;
- објект бр. 3 со вкупна површина од 48 м²;
- објект бр. 4 со вкупна површина од 182 м²;
- објект бр. 5 со вкупна површина од 182 м²;
- објект бр. 6 со вкупна површина од 461 м²;
- објект бр. 7 со вкупна површина од 25 м² и
- земјиште со вкупна површина од 45 561 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-3056/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1584.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12 и 25/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕМК ДООЕЛ МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со непосредна спогодба на правното лице Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје (ЕМБС:6311792), со седиште во Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр.113/12, општина Аеродром, за градежното земјиште во вкупна површина од 783 м², кое претставува:

- КП бр. 1303/4 КО Костур со површина од 783 м² евидентирано во Имотен лист број 84 КО Костур.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3221/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1585.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.05.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕМК ДООЕЛ МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со непосредна спогодба на правното лице Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје (ЕМБС:6311792), со седиште во Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр.113/12, општина Аеродром, за градежното земјиште во вкупна површина од 798 м²,и тоа:

- КПбр. 1301/3 КО Костур со површина од 344 м² евидентирано во Имотен лист број 84 КО Костур.
- КПбр. 1510/2 КО Костур со површина од 454 м² евидентирано во Имотен лист број 87 КО Костур.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3222/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1586.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.05.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕМК ДООЕЛ МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со непосредна спогодба на правното лице Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје (ЕМБС:6311792), со се-

диште во Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр.113/12, општина Аеродром, за градежното земјиште во вкупна површина од 909 м² и тоа:

- КПбр. 1301/2 КО Костур со површина од 140 м² евидентирана во Имотен лист број 84 КО Костур
- КПбр. 1508/20 КО Костур со површина од 266 м² евидентирана во Имотен лист број 87 КО Костур
- КПбр. 1508/21 КО Костур со површина од 503 м² евидентирана во Имотен лист број 182 КО Костур.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3223/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1587.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011 и 95/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СТАНИЦА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ТЕЧНИ ГОРИВА И ТЕЧЕН ГАС СО ПРОПРАТНИ ОБЈЕКТИ КО РЕЧАНЕ, ОПШТИНА ГОСТИВАР

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за одобрување на Државна урбанистичка планска документација за станица за снабдување со течни горива и течен гас со пропратни објекти КО Речане, општина Гостивар.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
994/3	Речане	Коштениште	нива	8
1009/0	Речане	Коштениште	пасиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				9936м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-3243/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1588.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на недвижните ствари – земјиште КП бр.12920/4 со површина од 9 м² лоцирано на ул. Браќа Миладиновци, земјиште КП бр.12936/5 со површина од 42 м² лоцирано на ул.Страшо Пинџур, запишани во Имотен лист бр. 101943, КО Центар 1, земјиште КП бр.12920/5 со површина од 5 м², лоцирано на ул. Браќа Миладиновци и земјиште КП бр.12936/7 со површина од 43 м², лоцирано на ул. Страшо Пинџур, запишани во Имотен лист бр.101944 КО Центар 1, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-3326/1
14 мај 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1589.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12 и 25/13), Владата на Република Македонија, на седница одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ГРАДЕЖНИШТВО, ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ИТАЛИАН МАКЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на Друштвото за проектирање, градежништво, производство и услуги ИТАЛИАН МАКЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО Скопје со седиште на ул. „Мајаковски“ бр. 2 Скопје за градежно-земјиштите во вкупна површина од 1581 м² кое претставува:

- ГП бр.1.1 во вкупна површина од 539 м², на КП бр.1/7 за КО Шталковица со површина од 451 м² евидентирано во Имотен лист бр. 56 и КП 763/2 за КО Зелениград во површина од 88 м² евидентирано во Имотен лист бр. 55 за КО Зелениград;

- ГП бр.1.2 во вкупна површина од 286 м², на КП бр.1/6 за КО Шталковица со површина од 73 м² евидентирана во Имотен лист бр. 56 и КП бр.115/2 за КО Шталковица во површина од 213 м² евидентирана во Имотен лист бр. 56;

- ГП бр.1.3 во вкупна површина од 111 м², на КП бр.1/5 за КО Шталковица во површина од 65 м² евидентирана во Имотен лист бр. 56 и КП бр.162/2 за КО Шталковица во површина од 36 м² евидентирана во Имотен лист бр. 56; и

- ГП бр.1.4 во вкупна површина од 645 м², на КП бр.1/4 за КО Шталковица во површина од 587 м² евидентирана во Имотен лист бр.56 и КП бр.1699/3 за КО Шталковица во површина од 58 м² евидентирана во Имотен лист бр. 59.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-9784/1-12
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1590.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/12) и член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11 и 95/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНИ ЗОНИ И РИБОЛОВНИ РЕВИРИ****Член 1**

Концесиите за организирање рекреативен риболов на рибите од риболовните води се доделуваат во функција на овозможување организирање на рекреативен риболов на рекреативните зони на акумулациите и риболовните ревири на сливовите на реките за кои се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, е потребно да се доделат концесии на рибите за организирање рекреативен риболов определени со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели на доделување на концесии на рибите се создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесиите е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на следните рекреативни зони и риболовни ревири:

1. Рекреативни зони

1.1. Рекреативна зона “акумулација Водоча” – ја опфаќа целата површина на акумулацијата,

1.2. Рекреативна зона “акумулација Глажња” – ја опфаќа целата површина на акумулацијата,

1.3. Рекреативна зона “акумулација Липково” – ја опфаќа целата површина на акумулацијата, делот на Липковска река кој се наоѓа меѓу браната Глажња и вливот во акумулацијата Липково, како и малата акумулација на овој дел од реката,

1.4. Рекреативна зона “акумулација Тиквешко Езеро” – ја опфаќа целата површина на акумулацијата,

1.5. Рекреативна зона “акумулација Црничани – Езеро” – ја опфаќа целата површина на акумулацијата и

1.6. Рекреативна зона “Рекреативно езеро Треска” – ја опфаќа целата површина на акумулацијата.

2. Риболовни ревири

Слив на Река Вардар-горно течение

2.1. Риболовен ревер “Вардар 3” – ги опфаќа водите на реката Вардар и тоа од вливот на Улеверичка Река до вливот на реката Бистрица вклучително и притоки: Пена, Лешочка Река и Бистрица, како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа и

2.2. Риболовен ревер “Вардар 4” – ги опфаќа водите на реката Вардар и тоа од вливот на река Бистрица до дрвениот мост во близина на с. Радуша со притоците: Босилечка, Габровчица, Љуботенска Река и Горанечка Река, како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа.

Слив на Река Вардар-средно течение

2.3. Риболовен ревер “Вардар 5” – ги опфаќа водите на реката Вардар од дрвениот мост над с. Радуша до влив на река Треска, како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа,

2.4. Риболовен ревер “Тополка” – го опфаќа целото течение на реката Тополка со притоците, од изворот до вливот во река Вардар, како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа и

2.5. Риболовен ревер “Бабуна 1” – го опфаќа течението на реката Бабуна со притоците од изворот до вливот на реката Изворчица, вклучувајќи ја и неа.

Слив на Река Вардар-долно течение

2.6. Риболовен ревер “Река Луда Мара – Богданци” – го опфаќа целото течение на реката реката Луда Мара и нејзините притоки, како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа.

Слив на Река Треска

2.7. Риболовен ревер “Треска 2” – опфаќа дел од Треска од мостот на патот кој води од Кичево до с. Пласница (мостот е граница) до вливот во акумулацијата Козјак – до вливот на Беличка Река (Велешница) со сите притоки на реката Треска во тој дел, како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа и

Слив на Река Пчиња

2.8. Риболовен ревер “Крива Река 1” – го опфаќа течението на Крива Река од изворишниот дел до мостот кај село Туларево со сите притоки во целото свое течение кои се вливаат над „Коњушкиот мост”, како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа.

Слив на Црна Река

2.9. Риболовен ревер “Црна Река 5” – опфаќа дел од Црна Река од браната на акумулација “Тиквеш” до влив во Вардар, вклучително и сите притоки на Црна Река и нивните притоки на овој дел, како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа.

Слив на Река Брегалница

2.10. Риболовен ревер “Брегалница 2” – опфаќа дел од течението на реката Брегалница од с. Разловци до влив во акумулацијата “Калиманци” вклучувајќи ги сите притоки од текот на Брегалница во овој дел, како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа и

2.11. Риболовен ревер “Брегалница 3” – опфаќа дел од течението на реката Брегалница од браната на акумулацијата “Калиманци” до с. Истибања, вклучувајќи ги сите притоки од текот на Брегалница во овој дел, како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа.

Слив на Река Црн Дрим

2.12. Риболовен Ревир Река Радика – Го опфаќа течението на реката Радика од вливот на Гарска река во Радика (местото наречено “Бошков Мост”) низводно до вливот на Радика во акумулацијата Шпиље, 500 метри низводно од мостот за с. Долно Косоврасти.

Слив на Река Струмица

2.13. Риболовен ревер “Струмица 1” – опфаќа дел од течението на реката Струмица од изворишниот регион до вливот на реката Турија вклучително и реката Турија и сите притоки во тој дел од текот, како и делот на реката Водочица од браната на акумулацијата Водоча до вливот во реката Струмица, како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа вклучувајќи ги и рекреативните зони “Маркова Брана” и “Дрвошка”.

Слив на Преспанско Езеро

2.14. Риболовен ревер “Слив на Преспанско Езеро” го опфаќа течението на река Исток, Голема Река (или Стара Река), Преторска Река, Кранска Река, Брајчинска Река како и сите притоки кои се вливаат во Преспанското Езеро и во горе наведените водотеци, како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа.

Член 4

Постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 150 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 10 дена од влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот кои се доставуваат до Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесии за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-9883/1-12
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1591.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 60/12) и член 26 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11 и 95/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНО ПОДРАЧЈЕ

Член 1

Концесиите за вршење стопански риболов на риболовните води се доделуваат во функција на овозможување на комерцијален лов на риба на риболовните подрачја на природните езера и риболовните зони на акумулациите.

Со оглед на фактот што правото за вршење стопански риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, е потребно да се додели концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовната зона определена со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели на доделување на концесија на рибите се создавање на услови за вршење стопански риболов, односно овозможување на нивно користење преку планско експлоатирање на одржлив начин и вршење заштита на рибите.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за вршење стопански риболов за период од шест години на риболовно подрачје на Преспанско Езеро.

Член 4

Постапката за доделување на концесијата на рибите за вршење стопански риболов на риболовно подрачје на Преспанско Езеро ќе биде спроведена во рок од 150 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесијата на рибите за вршење стопански риболов, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 10 дена од влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот кои се доставуваат до Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесии за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-9884/1-12
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1592.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 60/12) и член 26 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11 и 95/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНА ЗОНА

Член 1

Концесиите за вршење стопански риболов на риболвните води се доделуваат во функција на овозможување на комерцијален лов на риба на риболвните подрачја на природните езера и риболвните зони на акумулациите.

Со оглед на фактот што правото за вршење стопански риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, е потребно да се додели концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболвната зона определена со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели на доделување на концесија на рибите се создавање на услови за вршење стопански риболов, односно овозможување на нивно користење преку планско експлоатирање на одржлив начин и вршење заштита на рибите.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за вршење стопански риболов за период од шест години на риболвната зона на акумулацијата Тиквешко Езеро.

Член 4

Постапката за доделување на концесијата на рибите за вршење стопански риболов на риболвната зона на акумулацијата Тиквешко Езеро ќе биде спроведена во рок од 150 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесијата на рибите за вршење стопански риболов, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 10 дена од влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот кои се доставуваат до Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесии за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-9884/2-12
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1593.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011 и 148/2011) и член 25 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА „БУЧИН“ КО ПРЕСИЛ МИЛОШЕВО, ОПШТИНА КРУШЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија „Бучин“ КО Пресил Милошево, општина Крушево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена согласно Геодетскиот елаборат за геодетски работи за посебни намени за нумерички податоци бр.03/1422-11 од 20.6.2011 година, изработен од ГЕО ПРИМ ИНЖЕНЕРИНГ и ги има следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Имотен лист бр.	Катастарска парцела бр.	Место викано	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина	Сопственост
Пресил Милошево	188	1912/1 дел (1912/7)	Стари лозја гробишта	пасиште	6	110м ²	Република Македонија-корисник Јавно претпријатие за стопанисување со пасишта
ВКУПНО:						110м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10169/1-12
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1594.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ број 8/2005, 150/2007 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство му престанува користењето на движните ствари со следните карактеристики:

ИТ опрема	Модел	број	Сериски број
Персонален компјутер	ХП Компакт 6200	20	CZC22417ML, CZC22417M2, CZC22417MX, CZC22417MC, CZC22417MY, CZC22417MV, CZC22417M9, CZC22417MF, CZC22417N0, CZC22417M3, CZC22417MP, CZC22417MG, CZC22417MB, CZC22417MR, CZC22417M1, CZC22417M0, CZC22417M5, CZC22417MQ, CZC22417MN, CZC22417MK
Преносни компјутери	ХП Про Бук 6560b Преносен компјутер	60	5CB2252B4T, 5CB2252B4C, 5CB2252B3R, 5CB2252B5D, 5CB2252B4M, 5CB2252B48, 5CB2252B43, 5CB2252B58, 5CB2252B3W, 5CB2252B39, 5CB2252B4X, 5CB2252B4P, 5CB2252B49, 5CB2252B50, 5CB2252B3T, 5CB2252B45, 5CB2252B5F, 5CB2252B5C, 5CB2252B3H, 5CB2252B4G, 5CB2252B5G, 5CB2252B46, 5CB2252B3P, 5CB2252B52, 5CB2252B5B, 5CB2252B51, 5CB2252B4B, 5CB2252B53, 5CB2252B3Y, 5CB2252B3L, 5CB2252B40, 5CB2252B3Q, 5CB2252B3D, 5CB2252B4J, 5CB2252B3N, 5CB2252B4L, 5CB2252B59, 5CB2252B55, 5CB2252B54, 5CB2252B4S, 5CB2252B3G, 5CB2252B4R, 5CB2252B4D, 5CB2252B4K, 5CB2252B4W, 5CB2252B4H, 5CB2252B3B, 5CB2252B3C, 5CB2252B3S, 5CB2252B57, 5CB2252B3K, 5CB2252B3M, 5CB2252HY9, 5CB2252H6J, 5CB2252H6D, 5CB2252HYF, 5CB2252HYH, 5CB2252HY7, 5CB2252HYD, 5CB2252H6G
Преносен компјутери	ХП Елит Бук 8760w Мобилна Работна единица	1	CNU22419ZM
Печатач	ХП Ласер Про55dn печатач	20	VNC4L16077, VNC4L16090, VNC4L16086, VNC4L16079, VNC4L16085, VNC4L16081, VNC4L16091, VNC4L16084, VNC4614112, VNC4614179, VNC4614181, VNC4614175, VNC4614170, VNC4614153, VNC4614177, VNC4614172, VNC4614182, VNC4614178, VNC4614168, VNC3J10713
Скенер	ХП Скенер G2710	1	CN1CRAD14B
Мрежен преклопник	ХП 1410-24-2G Мрежен преклопник	30	CN23DY20MQ, CN23DY201C, CN23DY206H, CN23DY208X, CN23DY20D0, CN23DY20WY, CN23DY20C5, CN23DY2056, CN23DY20SV, CN23DY20PG, CN23DY20LS, CN23DY20MC, CN23DY202D, CN23DY20HX, CN23DY20MP, CN23DY20SS, CN23DY20VL, CN23DY20ST, CN23DY20GQ, CN23DY20RB, CN23DY20VV, CN23DY20ZN, CN23DY20VC, CN23DY20W1, CN23DY20J8, CN23DY205W, CN23DY20K5, CN23DY20B2, CN23DY20WQ, CN23DY20BM
Проектори	Бен QMX501 Проектор со проекциско платно	3	PDC5C02623000, PDC5C02639000, PDC5C02614000

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на времено користење за период од 10 години, без намест на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, од денот на влегувањето во сила на оваа Одлука.

Член 3

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство склучува договор со директорот на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-10174/1-12
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1595.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011) и член 25 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ПОВЕКЕНАМЕНСКИ КОМПЛЕКС ВО КО ДОБРОШАНЕ, ОПШТИНА КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за одобрување на урбанистички план вон населено место за повеќенаменски комплекс во КО Доброшане, општина Куманово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации, според прегледот:

Катастарска Општина	Имотен лист	Катастарска парцела бр.	Место викано	култура	К.К.	Површина	Сопственост
Доброшане вон-гр	1009	742	Зелен Рид	Пасиште	5	6687м ²	Златковска Д. Живка 1/1
Доброшане	3254	753	Доброшане	Нива	4	2022м ²	ДПТУ Пирка-Шус ДОО Увоз-Извоз 1/3, ДПТУ Ор-Си Шус ДОО Увоз-Извоз 2/3
Вкупно						8709м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-10175/1-12
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1596.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011 и 148/2011) и член 25 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА „СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВЕН КОМПЛЕКС“ КО БОГДАНЦИ ВОН Г.Р., ОПШТИНА БОГДАНЦИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба „Спортско-рекреативен комплекс“ КО Богданци вон. г.р., општина Богданци.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, е со следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Имотен лист бр.	Катастарска парцела бр.	Место викано	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина м ²	Сопственост
Богданци Вон Г.Р.	5122	дел од 2921	Кородере	овоштарник	5	4769м ²	Република Македонија
Богданци Вон Г.Р.	5122	2923	Кородере	овоштарник	5	18223м ²	Република Македонија
Богданци Вон Г.Р.	3081	дел од 2797/1	Побрешко	пасиште	4	39851м ²	Република Македонија
Вкупно:						62843м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-10176/1-12
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1597.

Врз основа на член 15 од Законот за хидрометеоролошка дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/2008 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКАТА ДЕЈНОСТ ВО 2013 ГОДИНА**

I

1. Во Програмата за работа од областа на хидрометеоролошката дејност за 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.4/2013) во делот I во воведната реченица износот: „96.522.000,00“ се заменува со износот: „104.922.000,00“.

Во табелата, во точката 1 износот „84.982.000,00“ се заменува со износот „85.322.000,00“.

Во точката 2 износот „5.238.000,00“ се заменува со износот „8.518.000,00“.

Во точката 3 износот „3.397.000,00“ се заменува со износот „8.297.000,00“.

Во точката 4 износот „2.850.000,00“ се заменува со износот „2.730.000,00“.

Во колоната вкупни средства износот „96.522.000,00“ се заменува со износот „104.922.000,00“.

2. Во делот II во воведната реченица износот: „84.982.000,00“ се заменува со износот: „85.322.000,00“.

Во табелата, во точката 1 износот „84.982.000,00“ се заменува со износот „85.322.000,00“.

3. Во делот III во воведната реченица износот: „5.238.000,00“ се заменува со износот: „8.518.000,00“.

Во табелата, во точката 1 износот „2.285.000,00“ се заменува со износот „3.765.000,00“.

Во точката 3 износот „100.000,00“ се заменува со износот „1.000.000,00“.

Во точката 4 износот „1.300.000,00“ се заменува со износот „1.900.000,00“.

Во точката 5 износот „500.000,00“ се заменува со износот „800.000,00“.

4. Во делот IV во воведната реченица износот: „3.397.000,00“ се заменува со износот: „8.297.000,00“.

Табелата се менува и гласи:

Ред. Бр.	Опис на активности	Износ на средства
1.	Мерења и набљудувања во мрежата на метеоролошки станици и спроведување специјални мерења и набљудувања во мрежата на метеоролошките станици	4.820.000,00
2.	Редовна обиколка, контрола и интервенции на метеоролошките станици во Република Македонија и спроведување на активности на меѓународен план во областа на метеорологијата	350.000,00
3.	Поправка и тековно одржување на метеоролошките станици и одржување на метеоролошките инструменти	640.000,00
4.	Подмирување на даночни обврски	227.000,00
5.	Набавка на метеоролошка опрема и инструменти	150.000,00
6.	Материјали и алати за извршување на метеоролошки мерења	610.000,00
7.	Проектни активности за реализација на проектот „Центар за управување со суша во Југоисточна Европа“	1.500.000,00

5. Во делот V во воведната реченица износот: „2.850.000,00“ се заменува со износот: „2.730.000,00“.

Во табелата, во точката 1 износот „520.000,00“ се заменува со износот „300.000,00“.

Во точката 2 износот „220.000,00“ се заменува со износот „440.000,00“.

Во точката 3 износот „610.000,00“ се заменува со износот „490.000,00“.

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-2438/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1598.

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 166/13,) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр. 10/2005), министерот за труд и социјална политика, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

1. Барањето на Здружение за советување, лекување, реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни од психоактивни супстанции „ИЗБОР“ од Струмица, СЕ УВАЖУВА.

2. Здружение за советување, лекување, реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни од психоактивни супстанции „ИЗБОР“ со седиште во Струмица на ул. „Херој Карпош“ бр.16 се впишува во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика.

3. Конечното решение за впишување се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Впишувањето на Здружение за советување, лекување, реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни од психоактивни супстанции „ИЗБОР“ со седиште во Струмица на ул. „Херој Карпош“ бр. 16 ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република Македонија“.

Образложение

До Министерството за труд и социјална политика, Здружение за советување, лекување, реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни од психоактивни супстанции „ИЗБОР“ со седиште во Скопје на бул. Кочо Рацин бр.19 на ден 10.3.2010 година поднесе барање бр. 10-2105/1 за впишување во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита. По доставувањето на законски предвидената документација, Комисијата констатира дека Здружението ги има доставено следниве документи: Решение за упис на промена од Централен регистар на Република Македонија бр.30820110004669, Статут во кој се наведени целите на Здружението, Програма за работа на здружението за тековната година, Документ за економскиот и финансискиот бонитет – скратен финансиски извештај од годишната сметка за претходната година, Уверение за платени даноци од Управата за јавни приходи, Информација за кадровска и просторна структура, реализирани активности и проекти на Здружение за советување, лекување, реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни од психоактивни супстанции „ИЗБОР“ од Струмица.

Комисијата изврши увид заради утврдување на исполнување на пропишаните услови и изготви мислење дека Здружение за советување, лекување, реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни од психоактивни супстанции „ИЗБОР“ од Струмица ги исполнува условите пропишани во одредбите на членовите 152,153 и 154 од Законот за социјална заштита.

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за социјална заштита и изготвеното позитивно мислење на Комисијата за соработка со Здруженија на граѓани, министерот за труд и социјална политика донесе решение како во диспозитивот.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова решение може да се изјави жалба преку првостепениот орган до Комисијата на Владата за решавање во управна постапка во втор степен од областа на трудот, социјалната политика и здравството во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на решението.

Бр. 10 - 2105/5-20
12 април 2013 година
Скопје

Министер,
Спиро Ристовски, с.р.

1599.

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 166/13) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр. 10/2005), министерот за труд и социјална политика, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

1. Барањето на Центар за психологија, психотерапија, советување и едукација „СОВРШЕН КРУГ“ од Скопје, СЕ УВАЖУВА.

2. Центар за психологија, психотерапија, советување и едукација „СОВРШЕН КРУГ“ со седиште во Скопје на ул. „Иван Цанкар“ бр.25А се впишува во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика.

3. Конечното решение за впишување се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Впишувањето на Центар за психологија, психотерапија, советување и едукација „СОВРШЕН КРУГ“ со седиште во Скопје на ул. „Иван Цанкар“ бр. 25А ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република Македонија“.

Образложение

До Министерството за труд и социјална политика, Центар за психологија, психотерапија, советување и едукација „СОВРШЕН КРУГ“ со седиште во Скопје на ул. „Иван Цанкар“ бр. 25А на ден 3.4.2011 година поднесе барање бр. 10-2415/1 за впишување во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита. По доставувањето на законски предвидената документација, Комисијата констатира дека Здружението ги има доставено следниве документи: Решение за упис на промена од Централен регистар на Република Македонија бр. 30120110038055, Статут во кој се наведени целите на Здружението, Програма за работа на здружението за тековната година, Документ за економскиот и финансискиот бонитет – скратен финансиски извештај од годишната сметка за претходната година, Уверение за платени даноци од Управата за јавни приходи, Информација за кадровска и просторна структура, реализирани активности и проекти на Центар за психологија, психотерапија, советување и едукација „СОВРШЕН КРУГ“ од Скопје.

Комисијата изврши увид заради утврдување на исполнување на пропишаните услови и изготви мислење дека Центар за психологија, психотерапија, советување и едукација „СОВРШЕН КРУГ“ од Скопје ги исполнува условите пропишани во одредбите на членовите 152, 153 и 154 од Законот за социјална заштита.

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за социјална заштита и изготвеното позитивно мислење на Комисијата за соработка со Здруженија на граѓани, министерот за труд и социјална политика донесе решение како во диспозитивот.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова решение може да се изјави жалба преку првостепениот орган до Комисијата на Владата за решавање во управна постапка во втор степен од областа на трудот, социјалната политика и здравството во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на решението.

Бр. 10 - 2415/3
12 април 2013 година
Скопје

Министер,
Спиро Ристовски, с.р.

1600.

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 166/13) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр.10/2005), министерот за труд и социјална политика, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

1. Барањето на Организација на жени „РАДИКА“ од Скопје, СЕ УВАЖУВА.

2. Организација на жени „РАДИКА“ со седиште во Скопје на ул. „Васил Ѓоргов“ бр.39 се впишува во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика.

3. Конечното решение за впишување се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Впишувањето на Организација на жени „РАДИКА“ со седиште во Скопје на ул. „Васил Ѓоргов“ бр.39 ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република Македонија“.

Образложение

До Министерството за труд и социјална политика, Организација на жени „РАДИКА“ со седиште во Скопје на ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 39 на ден 7.12.2012 година поднесе барање бр. 10-5994/7-09 за впишување во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита. По доставувањето на законски предвидената документација, Комисијата констатира дека Здружението ги има доставено следниве документи: Решение за упис на промена од Централен регистар на Република Македонија бр. 30120110039014, Статут во кој се наведени целите на Здружението, Програма за работа на здружението за тековната година, Документ за економскиот и финансискиот бонитет – скратен финансиски извештај од годишната сметка за претходната година, Уверение за платени даноци од Управата за јавни приходи, Информација за кадровска и просторна структура, реализирани активности и проекти на Организација на жени „РАДИКА“ од Скопје.

Комисијата изврши увид заради утврдување на исполнување на пропишаните услови и изготви мислење дека Организација на жени „РАДИКА“ од Скопје ги исполнува условите пропишани во одредбите на членовите 152, 153 и 154 од Законот за социјална заштита.

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за социјална заштита и изготвеното позитивно мислење на Комисијата за соработка со Здруженија на граѓани, министерот за труд и социјална политика донесе решение како во диспозитивот.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова решение може да се изјави жалба преку првостепениот орган до Комисијата на Владата за решавање во управна постапка во втор степен од областа на трудот, социјалната политика и здравството во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на решението.

Бр. 10 - 5994/9-09
12 април 2013 година
Скопје

Министер,
Спиро Ристовски, с.р.

1601.

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 166/13) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр.10/2005), министерот за труд и социјална политика, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

1. Барањето на Здружение на граѓани за поддршка на лица со посебни потреби „СОЛЕМ“ од Скопје, **СЕ УВАЖУВА.**

2. Здружение на граѓани за поддршка на лица со посебни потреби „СОЛЕМ“ со седиште во Скопје на бул. Јане Сандански бр.116/3-16 се впишува во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика.

3. Конечното решение за впишување се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Впишувањето на Здружение на граѓани за поддршка на лица со посебни потреби „СОЛЕМ“ со седиште во Скопје на бул. Јане Сандански бр.16/3-16 ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република Македонија“.

Образложение

До Министерството за труд и социјална политика, Здружение на граѓани за поддршка на лица со посебни потреби „СОЛЕМ“ со седиште во Скопје на бул. Јане Сандански бр.116/3-16 на ден 06.07.2012 година поднесе барање бр. 10-4557/1 за впишување во Регистарот на

здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита. По доставувањето на законски предвидената документација, Комисијата констатира дека Здружението ги има доставено следниве документи: Решение за упис на промена од Централен регистар на Република Македонија бр. 30120080006889, Статут во кој се наведени целите на Здружението, Програма за работа на здружението за тековната година, Документ за економскиот и финансискиот бонитет – скратен финансиски извештај од годишната сметка за претходната година, Уверение за платени даноци од Управата за јавни приходи, Информација за кадровска и просторна структура, реализирани активности и проекти на Здружение на граѓани за поддршка на лица со посебни потреби „СОЛЕМ“ од Скопје.

Комисијата изврши увид заради утврдување на исполнување на пропишаните услови и изготви мислење дека Здружение на граѓани за поддршка на лица со посебни потреби „СОЛЕМ“ од Скопје ги исполнува условите пропишани во одредбите на членовите 152, 153 и 154 од Законот за социјална заштита.

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за социјална заштита и изготвеното позитивно мислење на Комисијата за соработка со Здруженија на граѓани, министерот за труд и социјална политика донесе решение како во диспозитивот.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова решение може да се изјави жалба преку првостепениот орган до Комисијата на Владата за решавање во управна постапка во втор степен од областа на трудот, социјалната политика и здравството во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на решението.

Бр. 10 - 4557/5-12
12 април 2013 година
Скопје

Министер,
Спиро Ристовски, с.р.

1602.

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 166/13) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр.10/2005), министерот за труд и социјална политика, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

1. Барањето на Центар за неформално образование „ТРИАГОЛНИК“ од Скопје, **СЕ УВАЖУВА.**

2. Центар за неформално образование „ТРИАГОЛНИК“ со седиште во Скопје на ул. „Фјодор Достоевски“ бр.2 се впишува во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика.

3. Конечното решение за впишување се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Впишувањето на Центар за неформално образование „ТРИАГОЛНИК“ со седиште во Скопје на ул. „Фјодор Достоевски“ бр. 2 ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република Македонија“.

О б р а з л о ж е н и е

До Министерството за труд и социјална политика, Центар за неформално образование „ТРИАГОЛНИК“ со седиште во Скопје на ул. „Фјодор Достоевски“ бр. 2 на ден 13.9.2012 година поднесе барање бр. 10-5826/1 за впишување во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита. По доставувањето на законски предвидената документација, Комисијата констатира дека Здружението ги има доставено следниве документи: Решение за упис на промена од Централен регистар на Република Македонија бр. 3012008003719, Статут во кој се наведени целите на Здружението, Програма за работа на здружението за 2013 година, Документ за економскиот и финансискиот бонитет – скратен финансиски извештај од годишната сметка за 2011 година, Уверение за платени даноци од Управата за јавни приходи, Информација за кадровска и просторна структура, реализирани активности и проекти на Центар за неформално образование „ТРИАГОЛНИК“ од Скопје.

Комисијата изврши увид заради утврдување на исполнување на пропишаните услови и изготви мислење дека Центар за неформално образование „ТРИАГОЛНИК“ од Скопје ги исполнува условите пропишани во одредбите на членовите 152, 153 и 154 од Законот за социјална заштита.

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за социјална заштита и изготвеното позитивно мислење на Комисијата за соработка со Здруженија на граѓани, министерот за труд и социјална политика донесе решение како во диспозитивот.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова решение може да се изјави жалба преку првостепениот орган до Комисијата на Владата за решавање во управна постапка во втор степен од областа на трудот, социјалната политика и здравството во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на решението.

Бр. 10 - 5826/5-12
12 април 2013 година
Скопје

Министер,
Спиро Ристовски, с.р.

1603.

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 166/13) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр.10/2005), министерот за труд и социјална политика, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

1. Барањето на Центар за ромска заедница „ДРОМ“ од Куманово, СЕ УВАЖУВА.

2. Центар за ромска заедница „ДРОМ“ со седиште во Куманово на ул. „Лок Серава“/ЗГ.106-ОБ.5 ПР.7А се впишува во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика.

3. Конечното решение за впишување се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Впишувањето на Центар за ромска заедница „ДРОМ“ со седиште во Куманово на ул. „Лок Серава“/ЗГ.106-ОБ.5 ПР.7А ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република Македонија“.

О б р а з л о ж е н и е

До Министерството за труд и социјална политика, Центар за ромска заедница „ДРОМ“ со седиште во Скопје на ул. „Лок Серава“/ЗГ.106-ОБ.5 ПР.7А. на ден 8.10.2012 година поднесе барање бр. 10-6444/1 за впишување во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита. По доставувањето на законски предвидената документација, Комисијата констатира дека Здружението ги има доставено следниве документи: Решение за упис на промена од Централен регистар на Република Македонија бр. 30120110003349 Статут во кој се наведени целите на Здружението, Програма за работа на здружението за тековната година, Документ за економскиот и финансискиот бонитет – скратен финансиски извештај од годишната сметка за претходната година, Уверение за платени даноци од Управата за јавни приходи, Информација за кадровска и просторна структура, реализирани активности и проекти на Центар за ромска заедница „ДРОМ“ од Скопје.

Комисијата изврши увид заради утврдување на исполнување на пропишаните услови и изготви мислење дека Центар за ромска заедница „ДРОМ“ од Скопје ги исполнува условите пропишани во одредбите на членовите 152, 153 и 154 од Законот за социјална заштита.

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за социјална заштита и изготвеното позитивно мислење на Комисијата за соработка со Здруженија на граѓани, министерот за труд и социјална политика донесе решение како во диспозитивот.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова решение може да се изјави жалба преку првостепениот орган до Комисијата на Владата за решавање во управна постапка во втор степен од областа на трудот, социјалната политика и здравството во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на решението.

Бр. 10 - 6444/5-12
12 април 2013 година
Скопје

Министер,
Спиро Ристовски, с.р.

1604.

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 166/13) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр.10/2005), министерот за труд и социјална политика, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ
ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ
ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА**

1. Барањето на „Црвен крст на Република Македонија“ од Скопје, **СЕ УВАЖУВА.**

2. „Црвен крст на Република Македонија“ со седиште во Скопје на бул. Кочо Рацин бр.13 се впишува во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика.

3. Конечното решение за впишување се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Впишувањето на „Црвен крст на Република Македонија“ со седиште во Скопје на бул. Кочо Рацин бр.13 ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република Македонија“.

Образложение

До Министерството за труд и социјална политика, „Црвен крст на Република Македонија“ со седиште во Скопје на бул. Кочо Рацин бр.13 на ден 28.10.2010 година поднесе барање бр. 10-7472/1 за впишување во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита. По доставувањето на законски предвидената документација, Комисијата констатира дека Здружението ги има доставено следниве документи: Решение за упис на промена од Централен регистар на Република Македонија бр.30120070017082 Статут во кој се наведени целите на Здружението, Програма за работа на здружението за тековната година, Документ за економскиот и финансискиот бонитет – скратен финансиски извештај од годишната сметка за претходната година, Уверение за платени даноци од Управата за јавни приходи, Информација за кадровска и просторна структура, реализирани активности и проекти на „Црвен крст на Република Македонија“ од Скопје.

Комисијата изврши увид заради утврдување на исполнување на пропишаните услови и изготви мислење дека „Црвен крст на Република Македонија“ од Скопје ги исполнува условите пропишани во одредбите на членовите 152, 153 и 154 од Законот за социјална заштита.

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за социјална заштита и изготвеното позитивно мислење на Комисијата за соработка со Здруженија на граѓани, министерот за труд и социјална политика донесе решение како во диспозитивот.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова решение може да се изјави жалба преку првостепениот орган до Комисијата на Владата за решавање во управна постапка во втор степен од областа на трудот, социјалната политика и здравството во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на решението.

Бр. 10 - 7472/8-10
12 април 2013 година
Скопје

Министер,
Спиро Ристовски, с.р.

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1605.

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-16 од 16.4.2013 година, на седницата одржана на ден 8.5.2013 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ**ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР**

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на Владимир Спасовски од Скопје, издадена со Решение бр. 07-2743/3 од 16.7.2008 година.

2. Обновената дозвола за работење на брокер на Владимир Спасовски се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Владимир Спасовски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-УП1-16
8 мај 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска, с.р.**

1606.

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-17 од 16.4.2013 година, на седницата одржана на ден 8.5.2013 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ**ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР**

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на Филип Петрушевски од Скопје, издадена со Решение бр. 07-2679/3 од 16.7.2008 година.

2. Обновената дозвола за работење на брокер на Филип Петрушевски се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Филип Петрушевски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-УП1-17
8 мај 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска, с.р.**

1607.

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-18 од 16.4.2013 година, на седницата одржана на ден 8.5.2013 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на Драган Илкоски од Скопје, издадена со Решение бр. 07-2680/13 од 16.7.2008 година.

2. Обновената дозвола за работење на брокер на Драган Илкоски се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Драган Илкоски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-УП1-18
8 мај 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

1608.

Врз основа на член 88 став 1 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 8.5.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност на Одлука бр. 02-491/1 од 5.4.2013 година за измени и дополнувања на Правилата за однесување и дисциплина на Македонска берза АД Скопје.

2. Се задолжува Македонска берза АД Скопје, во рок од 15 дена да изготви и да достави до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, пречистен текст на Правилата за однесување и дисциплина на Македонска берза АД Скопје.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување и истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-710/2
8 мај 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1609.

Советот на јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), објавува

О Г Л А С ЗА ИЗБОР НА

1. Еден јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Битола.

2. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Свети Николе.

3. Еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција Скопје.

4. Три јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје.

5. Еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Штип.

I. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство освен условите предвидени во член 44 и член 45 од Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр. 150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр 111/08), потребно е како посебен услов да имаат работно искуство од најмалку пет години со потврдени резултати на правни работи, по положен правосуден испит.

II. Кандидатите за избор на Основен јавен обвинител освен условите предвидени во член 44 и 45 од Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр. 150/07), потребно е како посебен услов да исполнуваат работно искуство од најмалку три години како јавен обвинител со потврдени резултати во работата.

III. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција освен условите предвидени во член 44, член 45 и член 46 од Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ број 150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр 111/08), потребно е како посебен услов да имаат работно искуство од најмалку четири години стаж како јавен обвинител со потврдени резултати во работата.

IV. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје и Штип од точка четири и пет од огласот, како посебен услов потребно е да имаат завршено Академија за судии и јавни обвинители.

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација, уверенијата за државјанство и лекарското уверение (двете да не се постари од шест месеци од денот на нивното издавање), доказ за работен стаж како јавен обвинител, диплома за завршен Правен факултет и потврда за положен правосуден испит во оригинал или заверена фотокопија на нотар, да ги достават до Советот на јавните обвинители на Република Македонија ул. „Вељко Влаховиќ“ бр.26 кат 4 во рок од 15 дена од објавата на овој оглас во „Службен весник на РМ“.

Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на ВЕБ страната на Советот на јавните обвинители на Република Македонија на следната адреса: <http://www.sjorm.gov.mk>

Некомплетните документи нема да бидат разгледувани.

А.бр. 123-13/13
15 мај 2013 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1610.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011 и 136/11), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 20.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 40,316
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 41,731
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 41,052
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 40,611
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 33,894

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 79,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 80,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 67,50
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 56,50
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 41,517

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “Г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	78,50	78,00	77,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	80,00	79,50	79,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	67,00	66,50	66,00
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	56,00	55,50	55,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,300

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС – 95
- ЕУРОСУПЕР БС – 98

ден/лит
до 21,963
до 21,820

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 12,121

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 3,230

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 21.5.2013 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-957/1
20 мај 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

СОВЕТ ЗА РАДИОДИFUЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1611.

Советот за радиодифузија на Република Македонија, поради направена техничка грешка во текстот на Планот за измена и дополнување на Планот за намена и распределба на преносни капацитети на дигитален терестријален мултиплекс бр.01-2268/1 од 18.5.2013 година („Службен весник на РМ“ број 73/13), дава

ИСПРАВКА
НА ПЛАНОТ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА НАМЕНА И РАСПРЕДЕЛБА НА ПРЕНОСНИ КАПАЦИТЕТИ НА ДИГИТАЛЕН ТЕРЕСТРИЈАЛЕН МУЛТИПЛЕКС БР.01-6569/1 ОД 26.12.2012 ГОДИНА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“ БРОЈ 168/12), БР.01-2268/1 ОД 18.05.2013 ГОДИНА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“ БРОЈ 73/13)

Во членот 1, наместо зборовите: „2103 година“, треба да стојат зборовите: „2013 година“.

Бр. 01-2268/2
20 мај 2013 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ
Претседател,
д-р Зоран Трајчевски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013074